

Чешка не бара ништо во замена за изградба на противракетниот штит. За разлика од неа, Полска сака да се пазари. Неофицијални информации велат дека Варшава добила ветување од Вашингтон дека Полска ќе влезе во привилегирааниот круг на најблиски соработници на американската администрација, како што во моментот се Британија и Израел. Соработката би се зголемила и во доменот на разузнавачките служби, пред сè, поради растечкото нерасположение на Русија. Полска би добила и комплетно софистицирана опрема за антиракетниот систем. Сè уште е непознато дали таа ќе ја добие како подарок од Американците или ќе мора сама дел да плати.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

НАТО и западните земји изразија голема загриженост за одлуката на рускиот претседател Владимир Путин да го суспендира договорот за конвенционалните вооружени сили во Европа од 1990 година. Договорот, кој беше потпишан од страна на Москва и од сите земји-членки на Алијансата, го ограничуваше бројот на тенковите, тешката артилерија и борбените авиони на европско копно а, исто така, го лимитираше и бројот на војниците кои можат да бидат ангажирани во пограничните подрачја. Веројатно оваа одлука Кремљ ќе ја оправда со обидите да се постави антиракетниот штит на Пентагон во Полска и во Чешка. Овие два случаја можат сериозно да придонесат за враќање на периодот на Студената војна меѓу големите сили.

Напуштањето на договорот доаѓа во момент кога од паѓањето на Берлинскиот ѕид односите меѓу Истокот и Западот се на најниското ниво досега. Сепак, старите сојузници од западниот свет и по ова прашање остануваат заедно и



АНТИРАКЕТНИТЕ ПРОЕКТИЛИ ТРЕБА ДА БИДАТ НА 5 КМ ОДДАЛЕЧЕНОСТ ОД НАСЕЛЕНИ МЕСТА

РУСИЈА ВОЗ СО ОСВОЈУВА ЛЕДЕНИОТ О

потврсти отколку што се мислеше. Велика Британија и официјално соопшти дека е дел од новиот американски антиракетен систем. Владата во Лондон ги прифати барањата на Вашингтон воената база и радарската станица во Менвит Хил, Северна Англија, да биде под контрола на Американците, иако Британците ќе имаат контрола врз работата на нивните сојузници. САД ќе ја контролираат и радарската постројка во Филдингдејлс во јоркширската област, чија обнова беше финансирана од страна на американската влада. Критичарите на оваа одлука на новиот кабинет на Гордон Браун гледаат како на удар на демократијата, бидејќи за неа воопшто не е расправано во Парламентот ниту, пак, е отворена каква било дискусија во јавноста. Претседателката на антиракетниот Комитет за нуклеарно разоружување, Кејт Хадсон, изјави дека тој чин претставува уште една американско-британска измама на британскиот народ. Многумина поверуваа дека новиот британски премиер Браун ќе ги залади односите со американската администрација, но за време и по неговата посета на САД се

потврди сосема спротивното. Тој ги продлабочи врските со Буш и со неговите најблиски.

ЧЕСИТЕ ПРОТИВ ШТИТОТ

Преговорите за изградба на базите на американскиот противракетен штит во средна Европа се проследени со опасноста дека паралелно со поставувањето на ракетите во Полска и на радарите во Чешка, Пентагон ќе инсталира и современи тајни шпионски сателити од типот ЕЧЕЛОН. Овие информации пренесоа и дел од полските медиуми до кои допре оваа нова ситуација. Тој систем служи за следење на телефонските разговори и на електронските комуникации. Дел од полските кругови сè почесто излегуваат со анализи во облик на критики до официјалните власти во Варшава. Најчесто преовладуваат мислењата дека доколку Полјаците и Чесите се согласат за антиракетниот проект, тогаш би ја изгубиле својата независност.

ВА ВО ОПАСНА ФАЗА


На површина излегуваат сè потешки прашања за техничките аспекти на идната американска програма на европскиот исток. Радарите во Чешка треба да бидат поставени на воениот полигон Брди, југозападно од Прага. Чешката Влада ја уверува јавноста дека тие локатори нема да ја загрозат безбедноста на земјата. Новите случувања ги натераа угледните чешки јавни личности да испратат отворено писмо во кое од претседателот Вацлав Клаус и од Сенатот бараат да биде организиран референдум за поставувањето на радарите. Жителите на селата во близина на локацијата каде се планира да се постават радарите веќе организираа локален референдум на кој речиси едногласно го отфрлија проектот за поставување на американските радар на нивна територија. Тие се чувствуваат измамани од Владата во Прага, бидејќи им ветила дека локаторите ќе бидат поставени најблизу пет километри од првата населба.



НА БУШ НЕ МУ ТРЕБАШЕ МНОГУ ЗА ДА ГО УБЕДИ КАЧИЊСКИ

Полската опозиција излегува со сè пожестоки критики до претседателот Лех Качињски дека Американците го клекнале на колена кога е во прашање изградбата на антиракетниот штит. Изјавата дека одлуката веќе ја донел уште толку ја разгневи опозиционата свита, која почна да презема поинакви чекори од дотогашните. Она што најмногу ги загрижува противниците на Качињски е тоа што претседателот на државата не успеал да издејствува бенефиции и корист за Полска по средбите кои ги имаше со неговиот американски колега, Џорџ Буш. Одредени анализи укажуваат на тоа дека полскиот претседател побрзал да ја даде согласноста за изградба на антиракетниот штит, по офанзивата на рускиот претседател Путин, кој се обидува по секоја цена да го спречи западниот проект. Дел од полските интелектуални кругови се сомневаат во намерите на американската администрација дека со штитот ќе се зајакне безбедноста на полската држава. Во проектот тие гледаат шанса западните земји, пред сè, САД, да ги оддалечат непријателските ракети што подалеку од нивната територија. Затоа е избран крајниот исток на Европа, кој допира до руските граници.

ВРАЌА ЊЕ НА КЕАН



"Никогаш не сме употребиле атомско оружје против цивилно население, никогаш не фрламе отровни хемикалии на илјадници километри далечина во туѓи територии, никогаш не фрламе повеќе бомби од оние кои се употребија во текот на Втората светска војна... на една мала земја каква што е Виетнам".

Владимир Путин

И ЈАПОНЦИТЕ ГРАДАТ СВОЈ ШТИТ

Поради сè поголемите закани од Северна Кореја, политичките лидери на Јапонија одлучија да ја прошират соработката со американските вооружени сили и да изградат свој антиракетен штит. Образложувајќи ја оваа одлука, јапонското Министерство за одбрана во својот годишен извештај наведува дека развојот на атомската програма на Пјонг Јанг го натерало Токио да размисли за изградба на сопствен штит. Јапонија се чувствува загрозена од Корејскиот полуостров, бидејќи Северна Кореја поседува ракети со голем дострел, кои можат да достигнат до најоддалечените точки на азискиот континент, како и најсеверната американска сојузна држава Алјаска. Поради стравот од атомското оружје, официјално Токио само годинава од буџетот издвои 1,2 милијарди евра за антиракетната програма, која се очекува да биде слична со онаа која Американците ја проектираат во Европа. Оваа одлука на Јапонците е

Свет

конечна и покрај фактот дека Севернокорејците навестија завршување на нуклеарната програма предвреме. Имено, тие се согласија нуклеарниот реактор да го исклучат од употреба, како дел од договорот со кој меѓународната заедница се обврза дека ќе ја помогне Кореја со конвенционални извори на енергија.

НА ПОВИДОК ВОЈНА НА ПОДМОРНИЦИ

Две руски мини подморници со повеќенационална посада прв пат во историјата се спуштија на дното на Северниот Леден Океан на длабочина поголема од 4.200 мет-



НОВИ РУСКИ "РАКАВИЦИ"

Русија навести стационирање на нови ракетни сили во Калининград, рускиот регион кој се граничи со Полска и со Литванија. Оваа закана ќе се реализира доколку САД не отстапат од планот за изградба на штитот во Источна Европа. Информациите за ова разместување дојдоа лично од првиот заменик на премиерот Сергеј Иванов. Станува збор за втор потег на Москва воден во таа насока. Првиот беше неодамна, кога Русија се закани дека ќе ги насочи сопствените ракети кон европските земји, како одговор на евентуалната изградба на противракетниот проект. Русија нема да почне да ги разместува ракетите во Калининград доколку Американците се согласат да се послужат со руските, наместо со чешките и со полските бази. Оваа жешка ракавица експресно беше одбиена од Пентагон. Не постоеше американска заинтересираност ниту за користење на рускиот радарски систем во Азербејџан.

ри. Оваа мисија истражувачите ја поистоветија со експедицијата која прв пат се спушти на Месечината. Особено тешка беше операцијата за враќање назад на подморниците, бидејќи тие мораше да се појават на истото место од каде што тргнале, поради малата дупка на мразот на површината. Она што го разгневи Западот беше поставувањето на руското знаме на дното од Океанот. Интересен е и фактот дека руската експедиција беше следена од еден американски шпионски авион. А, цел на Москва беше обидот да се докаже дека границите на "големата мечка" се распространуваат до Северниот Пол и дека подводните гребени Ломоносов и Менделеев претставуваат геолошко продолжување на руското копно. Ако тоа научно се докаже тогаш Русија ќе има право да располага со нова територија под вода со површина од 1,2 милиони километри квадратни. Инаку, се проценува дека под морското дно на Ледениот Океан се наоѓаат



РУСКОТО ЗНАМЕ НА ДНОТО НА АРКТИКОТ СО ИСТА УЛОГА КАКО И АМЕРИКАНСКИТЕ РАДАРИ ВО ЕВРОПА

речиси 25 отсто од севкупните резерви со нафта и гас на планетата. Освен тоа, се проценува дека под вода се наоѓаат и значајни количества злато и другите благородни метали, па и дијаманти. Заради овие факти во освојувањето на Северниот Пол се вклучија не само Русија, туку и Данска, Норвешка, Канада, Island, Шведска и Финска.

Она што ќе го загрижува светот во наредниот период е поделбата на централниот дел на Северниот Леден Океан. На потегот на Русија веднаш одговорија Американците. Тие одлучија таму итно да испратат експедиција составена од 30 луѓе, кои ќе патуваат со мразокршач. Јасно е дека и САД сакаат да имаат право на користење на Арктикот. Меѓутоа, тие сè уште не ја ратификувале Конвенцијата на ОН за морските права, кои ги регулираат правата на териториите.

Stejt департаментот се обиде да го обезвреди потегот на Русија, изјавувајќи дека тој нема никакво правно значење. Но, како и да е... веројатно целата операција беше реакција на сè позвесните планови за поставување на антиракетниот американски штит во Европа. Сега двете страни ќе имаат повод за седнување на зелена маса и правење крупни отстапки и компромиси.

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi, telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner

hp

tel. 02/ 3215980

ProMedia